

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и член 22 став 1 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), министерот за образование и наука ја донесе изборната наставна програма по наставниот предмет **физика** за III (трета) година образование од средното стручно образование со четиригодишно траење.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО



Наставна програма

## ФИЗИКА (изборна)

*модуларно дизајнирана*

**за III година**

Електротехничар за компјутерска техника и автоматика, Техничар за очна оптика, Техничар за козметичка нега и убавина, Машиински техничар, Машиински – енергетски техничар, Техничар за компјутерско управување, Машиински техничар за моторни возила, Техничар за мебел и ентериер, Техничар за обработка на дрво, Медицинска сестра, Гинеколошко – акушерска сестра, Забен техничар, Дентален асистент, Фармацевтски техничар, Медицинска лаборантска-санитарен техничар, Физиотерапевтски техничар

**образовен профил / квалификација**

Електротехничка/Електротехника, Лични услуги, Машиинска/Машинство, Шумарско-дрвопреработувачка/Шумарство и обработка на дрво, Здравствена/Здравство и социјална заштита.

**струка / сектор**

Скопје, 2019 година

<b>Назив на наставната програма</b>	Физика
<b>Тип на наставна програма</b>	Изборна
<b>Кредитна вредност на наставната програма</b>	2 (два) ЕЦВЕТ <sup>1</sup> кредити 3 (три) ЕЦВЕТ кредити 4 (четири) ЕЦВЕТ кредити (3+1, 1 кредит одговара на 25 часа активности на ученикот од кои 10 часа домашна работа и 15 часа самостојно учење).
<b>Струка</b>	Електротехничка, Лични услуги, Машинаска, Шумарско-дрвопреработувачка, Здравствена
<b>Сектор</b>	Електротехника, Лични услуги, Машиностроение, Шумарство и обработка на дрво, Здравство и социјална заштита
<b>Образовен профил</b>	(2 кредити) Техничар за очна оптика, Техничар за козметичка нега и убавина  (3 кредити) Машински техничар, Машински – енергетски техничар, Техничар за компјутерско управување, Машински техничар за моторни возила  (4 кредити) Електротехничар за компјутерска техника и автоматика, Техничар за мебел и ентериер, Техничар за обработка на дрво, Медицинска сестра, Гинеколошко – акушерска сестра, Забен техничар, Дентален асистент, Фармацевтски техничар, Медицинска лаборантска-санитарен техничар, Физиотерапевтски техничар
<b>Назив и ниво на квалификација</b>	(2 кредити) Техничар за очна оптика, Техничар за козметичка нега и убавина  (3 кредити) Машински техничар, Машински – енергетски техничат, Техничар за компјутерско управување, Машински техничар за моторни возила  (4 кредити) Електротехничар за компјутерска техника и автоматика, Техничар за мебел и ентериер, Техничар за обработка на дрво, Медицинска сестра, Гинеколошко – акушерска сестра, Забен техничар,

<sup>1</sup> Закон за Националната рамка на квалификации.

	<p>Дентален асистент, Фармацевтски техничар, Медицинска лаборантска-санитарен техничар, Физиотерапевтски техничар.</p> <p><b>IV (четврто) ниво</b></p>
Година на изучување	III (трета)
Број на часови неделно/годишно за реализација на наставната програма	2/72
Цели на наставна програма	<p>Наставната програма е организирана во различни модуларни единици, а учењето во сите модуларни единици треба да е поткрепено со научно истражување. Наставната програма им овозможува на учениците:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- да го зголемат нивното знаење во технолошката сфера;</li> <li>- да добијат интерес за научни прашања;</li> <li>- да препознаат корист од научниот метод и како тој да се примени во други дисциплини и секојдневниот живот;</li> <li>- да развијат соодветни ставови, како што се внимавање на прецизноста и точноста, објективност, интегритет, истражување, иницијатива и инвентивност;</li> <li>- да развијат интерес и да се грижат за природната средина;</li> <li>- да ги практикуват меѓународните договори за мерни единици, физичките величини и нивно мерење;</li> <li>- да решаваат движења на тела преку определување на кинематичките физичките величини кои ги опишуваат движењата;</li> <li>- да решаваат проблеми од динамика;</li> <li>- да објаснуваат осцилации и бранови;</li> <li>- подобро да ги разберат влијанието и ограничувањата кои научното истражување ги има поради општеството, економијата, технологијата, етиката, заедницата и природната средина;</li> <li>- да развијат знаења за научните вештини кои се потребни и за понатамошното учење и за секојдневниот живот;</li> <li>- да постигнат меѓународно споредливи стандарди за знаењата по физика.</li> </ul>

	Наставната програма има за цел да развие ученици кои се самоуверени, одговорни, иновативни и активни. Содржината на наставната програма е така конципирана да ги подготви учениците за студии на некој од техничките факултети, како што се студиите по електротехника, информатика, градежништво, технологија, машинство и слично.
Модуларни единици на наставна програма	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ФИЗИЧКИ ВЕЛИЧИНИ И НИВНО МЕРЕЊЕ</b></li> <li>- <b>КИНЕМАТИКА</b></li> <li>- <b>ДИНАМИКА</b></li> <li>- <b>ОСЦИЛАЦИИ И БРАНОВИ</b></li> </ul>
Материјално-технички и просторни услови	<p>За постигнување на резултатите од учење и успешно реализацирање на предвидените активности на учениците треба да бидат достапни следните просторни услови: кабинет по физика според соодветни стандарди, наставни средства и помагала, информатичко комуникациски технологии (ИКТ), соодветен софтвер, ЛЦД проектор, слики, цртежи, проспекти, модели, мерни инструменти, учебници, прирачници, упатства и сл.</p> <p>Соодветно на карактерот на програмските содржини и резултатите што треба да се постигнат со наставата по предметот освен во училиница, кабинет или лабораторија по физика може да се одржува и во други соодветни простории на училиштето или некоја друга институција (факултет, компанија и сл.)</p>
Норматив на наставен кадар	<p>Наставата по предметот физика во средното образование може да ја изведува лице кое завршило:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- студии по физика, наставна насока, VII/1 или VIA според МРК и 240 ЕКТС;</li> <li>- студии по физика, друга ненаставна насока, VII/1 или VIA според МРК и 240 ЕКТС и стекната педагошко-психолошка и методска подготовка на акредитирана високообразовна установа.</li> </ul>

Ред. број	Резултати од учење	Содржини и поими	Активности и методи	Критериуми на оценување*
1	<p>Ученикот/ученичката ќе биде способен/а да:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- користи SI и практикува договори за означување на физичките величини, графичките оски и колоните при табеларно претставување на податоци;</li> </ul>	<p><b>Содржини</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Физички величини и мерни единици. Меѓународен систем за мерни единици - SI</li> <li>- Табеларно и графичко претставување на податоци</li> </ul> <p><b>Поими</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- физичка величина</li> <li>- SI</li> <li>- мерна единица</li> <li>- основна мерна единица</li> <li>- изведена мерна единица</li> <li>- мерење</li> <li>- димензија</li> <li>- дименционална равенка</li> </ul>	<p><b>Активности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дискутирање за SI, основни и изведени мерни единици</li> <li>• Дискутирање за димензија на дадена физичка величина и нивни ознаки <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ <math>M</math>-маса</li> <li>➢ <math>L</math>-должина</li> <li>➢ <math>T</math>-време и др.</li> </ul> </li> <li>• Изведување дименционални формули за брзина, забрзување, сила, работа и др <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ брзина <math>LT^{-1}</math></li> <li>➢ забрзување <math>LT^{-2}</math></li> <li>➢ сила <math>MLT^{-2}</math></li> <li>➢ работа <math>ML^2T^{-3}</math></li> <li>➢ притисок <math>ML^{-1}T^{-2}</math></li> </ul> </li> <li>• Нумеричко решавање</li> </ul>	<p>Ученикот/ученичката може да:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ги набројува основните физички величини и нивните мерни единици во SI.</li> <li>2. прави разлика меѓу физичка величина и мерна единица.</li> <li>3. прави разлика помеѓу величина и големина</li> <li>4. прави разлика меѓу основна и изведена мерна единица.</li> <li>5. изведува мерни единици како производ или количник од основните мерни единици.</li> <li>6. користи SI за проверка на физичките равенки.</li> <li>7. користи правилно префикси и нивните симболи за прикажување на децималните места или множители на основните и изведените мерни единици: пико,nano, микро, мили, центи,деци, кило, мега, гига, тета.</li> <li>8. ја препознава потребата од користење на меѓународните договори за означување на</li> </ol>

\* Внесени се стандарди/индикатори за постигнување на резултатите од учењето врз основа на кои се определуваат критериумите за оценување.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- координатен систем</li> <li>- префикс</li> <li>- декаден множител</li> </ul>	<p>димензионални равенки, проверка на хомогеност на формули и испитување на правилно изведена формула</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Претворување на помали во основни, поголеми во основни и помали во поголеми мерни единици од дадена единица и обратно</li> <li>• Нумеричко решавање задачи користувајќи множење и делење на декадни множители со различни степенови показатели</li> <li>• Дискутирање за поврзаноста на дополнителната величина за агол во рамнина со степен :  <a href="https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=mat_radian&amp;l=hr">https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=mat_radian&amp;l=hr</a> </li> <li>• Изразување децимални броеви во декадни множители како на пример: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <math>0,001 = 10^{-3}</math>, еквивалент на мили (m)</li> <li>➤ <math>10^{-9} = 0,000\ 000\ 001</math>, п-нато и сл/</li> </ul> </li> <li>• Нумерички и графички претставување резултати со</li> </ul>	<p>графичките оски и колоните при табеларно претставување на податоци.</p>
--	---	---	--

		<p>користење на меѓународни договори и стандарди</p> <p><b>Методи:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• дискусија</li> <li>• нумеричко пресметување</li> <li>• табеларно и графичко средување на податоци</li> </ul> <p>Како замена за реалните експерименти се користат симулации и видеоклипови.</p>	
2	<p>- разликува векторски од скаларни физички величини и оперира со нив;</p>	<p><b>Содржини</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Скаларни и векторски физички величини</li> <li>- Собирање и одземање на колinearни и компланарни вектори.</li> <li>- Множење на вектор со скалар</li> <li>- Претставување на векторот како збир од две нормални компоненти</li> </ul> <p><b>Поими</b></p>	<p><b>Активности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Геометриско претставување и објаснување на операциите собирање и одземање на колinearни вектори</li> <li>• Геометриско претставување и објаснување на збир и разлика на компланарни вектори со взајмно нормални правци /Применува теорема на Питагора за пресметување на модул на збир на вектор/</li> <li>• Применување на косинусна теорема како специјален случај на собирање на вектори</li> </ul> <p>2.1. ги наведува разликите меѓу скаларните и векторските физички величини.</p> <p>2.2 дава примери на скаларни и векторски физички величини.</p> <p>2.3 илустрира собирање и одземање на колinearни и компланарни вектори.</p> <p>2.4 илустрира множење на вектор со скалар.</p> <p>2.5 претставува вектор како збир од две нормални компоненти.</p>

- скаларни и векторски физички величини
- вектор
- скалар
- колинерни и компланарни вектори
- проекции на вектори

поставени во два взајемно-нормални правци, агол  $90^0$   
/Питагорина теорема/

- Работа во мали групи со користење на ИКТ:

<https://archive.geogebra.org/en/upload/files/MSP/BarbaraPerez/Vectors.html>

[https://phet.colorado.edu/sims/vector-addition/vector-addition\\_en.html](https://phet.colorado.edu/sims/vector-addition/vector-addition_en.html)

[https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=mech\\_rovnobeznik&l=hr](https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=mech_rovnobeznik&l=hr)

<https://www.physicsclassroom.com/class/vectors/Lesson-1/Vector-Addition>

#### Методи:

- дискусија
- илустрација
- истражување
- мерење

Како замена за реалните експерименти се користат симулации и видеоклипови.

3	<p>- прави мерења и презема мерки за зголемување на точноста на мерењата.</p>	<p><b>Содржини</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Мерење на физички величини со користење на аналогни и дигитални скали</li> <li>- Калибрација на мерен инструмент</li> <li>- Систематски и случајни грешки</li> <li>- Апсолутна и релативна грешка</li> </ul> <p><b>Поими</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- класа и точност на инструменти</li> <li>- прецизност како мерка за разлика помеѓу вистинската и определената вредност</li> <li>- калибрација</li> <li>- точност како отстапување од средната вредност</li> </ul>	<p><b>Активности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дискутирање и потсетување на знаењата за:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ мерење на физичка величина (директно мерење и индиректно мерење)</li> <li>➤ апсолутна и релативна грешка</li> <li>➤ средување резултати од директни и индиректни мерења, самостојно и во групи</li> <li>➤ откривање груби грешки при некои мерења.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Мерење различни физички величини: должина, маса, време на слободно паѓање, температура на тело и на течност (вода) при вриеење,mrзнење, електричен напон, јачина на електрична струја.</li> <li>• Проучување аналогни и дигитални инструменти за мерење на напон и струја.</li> <li>• Одредување вредност на поделок</li> </ul>	<p>3.1 користи техники за мерење на должина, агол, маса, време, температура, електрични и други физички величини.</p> <p>3.2 користи аналогни и дигитални скали.</p> <p>3.3 препознава потребата од калибрација на мерните инструменти.</p> <p>3.4 прави калибрација на даден мерен инструмент</p> <p>3.5 препознава ефектите од систематските и случајните грешки при мерењето.</p> <p>3.6 идентификува и објаснува паралактичка грешка при мерење со аналогни инструменти</p> <p>3.7 прави разлика меѓу прецизност и точност.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ точно/прецизно, точно/непрецизно, неточно/прецизно, неточно/непрецизно</li> </ul> <p>3.8 објаснува интервал на вредност на дадено мерење при позната релативна процентна</p>
---	---	--	--	---

		<p>на ска.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Калибрирање на термистор преку график добиен од мерење со терморетар.</li> <li>• Нумеричко решавање задачи од видот пресметување апсолутна грешка, средна апсолутна грешка и релативна процентна грешка при директно и индиректно мерење.</li> <li>• Користење готови формули за пресметување на апсолутна грешка на мерење и релативна грешка при индиректно мерење на величина претставено како производ од две величини <math>x.y</math> ; апсолутна грешка :</li> </ul> $x\Delta y + y\Delta x$ <p>релативна грешка:</p> $\frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y}$ <p>( пример: <math>P=UI</math> при мерењена моќност на струја</p> $\Delta P = I \cdot \Delta U + U \cdot \Delta I$ $\varepsilon_r = \frac{\Delta I}{I} + \frac{\Delta U}{U}$	<p>грешка.</p> <p>3.9 објаснува што е грешка на мерење</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ воочува дека точноста на мерењето се зголемува со намалување на најмалата вредност на најмалиот поделок на аналогниот инструмент.</li> <li>➤ забележува дека доколу повторените мерења даваат различни резултати, средната вредност на тие резултати претставува конечен резултат на мерењата.</li> </ul> <p>3.10 пресметува апсолутна и релативна грешка кај изведените физички величини.</p>
--	--	---	--

$\Delta P = P_{\text{ср}} \cdot \varepsilon_f$ .

- Работа во мали групи при мерење на посочените величини.
- Работа во мали групи со користење на ИКТ:  
користење Microsoft Excel,  
табелирање на резултати од  
мерења и едноставни програми за  
пресметка на средни вредности од  
мерења, апсолутни грешки, средна  
апсолутна грешка.

#### Методи:

- дискусија
- демонстрација
- истражување
- експериментирање
- набљудување
- табеларно графичко  
средување податоци
- нумеричко пресметување

Како замена за реалните  
експерименти се користат  
симулации и видеоклипови.

	Модуларна единица 2: КИНЕМАТИКА (12 часа)			
Ред. број	Резултати од учење	Содржини и поими	Активности и методи	Критериуми на оценување*

\* Внесени се стандарди/индикатори за постигнување на резултатите од учењето врз основа на кои се определуваат критериумите за оценување.

<p>1</p>	<p><b>Ученикот/ученичката ќе биде способен/а да:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- решава движења на тела преку определување на физичките величини кои ги опишуваат движењата.</li> </ul>	<p><b>Содржини</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Пат, поместување, брзина и забрзување кај праволиниски и криволиниски движења</li> <li>- Рамномерно забрзано праволиниско движење</li> <li>- Слободно паѓање и вертикален истрел</li> <li>- Хоризонтален истрел</li> <li>- Кос истрел</li> <li>- Рамномерно движење по кружница</li> </ul> <p><b>Поими</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- патека</li> <li>- пат</li> </ul>	<p><b>Активности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Мерење изминат пат на ученик со трчање, со велосипед или на друг начин (од мирување) за определено време (на пример за 3 с).</li> <li>• Анализирање на движењето и пресметување средна брзина.</li> <li>• Истражување на тркалање или лизгање на тело по наведена рамнина и негово анализање преку направена видео снимка со паметен телефон.</li> <li>• Истражување различни праволиниски движења со константна брзина со помош на PhET симулација (The Moving Man (Шетач-променливо праволиниско движење)</li> </ul> <p><a href="https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/moving-man">https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/moving-man</a> и <a href="https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=mech_pohyb&amp;l=hr">https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=mech_pohyb&amp;l=hr</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дискутирање за разликата меѓу местоположба, пат и поместување со анализа на движење на тело по работите на правоаголник. Во кој дел од движењето по таква патека, патот и поместувањето се</li> </ul>	<p><b>Ученикот/ученичката може да:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 прави разлика меѓу местоположба, пат и поместување кај праволиниски и криволиниски движења</li> <li>1.2 ги претставува графички поместувањето, патот, брзината и забрзувањето.</li> <li>1.3 ја изведува равенката за рамномерно забрзано праволиниско движење</li> <li>1.4 решава проблеми со користење на равенката за рамномерно забрзано праволиниско движење, вклучувајќи ги слободно паѓање и вертикален истрел без воздушен отпор.</li> <li>1.5 описува експеримент за определување на забрзувањето кај слободно паѓање користејќи тело кое паѓа.</li> <li>1.6 решава проблеми на сложени движења <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ хоризонтален истрел</li> <li>➤ кос истрел.</li> </ul> </li> <li>1.7 описува рамномерно движење по кружница користејќи физички величини</li> </ol>
----------	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- поместување</li> <li>- брзина</li> <li>- забрзување</li> <li>- линиска брзина</li> <li>- аголна брзина</li> <li>- центрипетално забрзување</li> <li>- нормално и тангентно забрзување</li> </ul>	<p>еднакви по големина, различни, а во кој случај поместувањето е нула, а патот е различен од нула.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Истражување на различни променливи праволиниски движења проучувајќи ги нивните забрзувања.</li> <li>• Истражување на други случаи како што е надоврзување на наведени рамнини со различни наклони кои предизвикуваат застанување на топчето.</li> <li>• Разгледување графици брзина-време, пат време, забрзување време, за секојдневни движења, како патувања со автомобил, патувања со воз итн.</li> <li>• Цртање и толкување графици забрзување –време, брзина-време и пат-време за различни сетови од податоци.</li> <li>• Цртање график брзина-време и пресметување измината пат како плоштината на површината под графикот брзина-време.</li> <li>• Истражување на различни сложени движења со одредена почетна брзина со помош на PhET симулација (Projectile Motion),</li> </ul>	<p>кои го карактеризираат движењето.</p> <p>1.8 ги разложува сложените движења на попрости.</p> <p>1.9 решава проблеми со користење на равенките од рамномерно движење по кружница.</p> <p>1.10 дава примери на различни видови движења.</p>
--	---	--	--

проучувајќи ги хоризонталниот и косиот истрел.

<https://phet.colorado.edu/en/simulation/projectile-motion>

- Анализирање на брзината на истекување на течност од мензура која изведува хоризонтален истрел со соодветните равенки за домет на водениот млаз.

[https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?sgp\\_vytok&l=hr](https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?sgp_vytok&l=hr)

- Истражување на хоризонтален истрел:

[https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?sgp\\_skladani\\_pohybu&l=hr](https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?sgp_skladani_pohybu&l=hr)

- Истражување кос истрел, фрлање на ѓуле:

[https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?sgp\\_vrh\\_sikmy2&l=hr](https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?sgp_vrh_sikmy2&l=hr)

- Пресметување домет при хоризонтален и кос истрел како и време на паѓање при хоризонтален истрел.
- Демонстрирање на реални

експерименти или симулации со доказ дека времето на паѓање при слободно паѓање и хоризонтален истрел опд иста висина е еднакво.

- Истражување на слободно паѓање во воздух и вакуум со користење на видеоклипови:

[https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?sgp\\_padostroj&l=hr](https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?sgp_padostroj&l=hr)

[https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?sgp\\_newtonova\\_trubice&l=hr](https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?sgp_newtonova_trubice&l=hr)

[https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectile-motion\\_en.html](https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectile-motion_en.html)

- Истражување криволиниски движења, а во тој контекст и рамномерното движење по кружница со помош на [www.vascak.cz](http://www.vascak.cz) за кружно движење:

[https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?smech\\_kruznice&l=hr](https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?smech_kruznice&l=hr)

[https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?sgp\\_kruznica&l=hr](https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?sgp_kruznica&l=hr)

=kv\_pohyb\_po\_kruznic&l=hr

- Прави компарација помеѓу величините кај праволиниските и кружните движења.

**Методи:**

- дискусија
- демонстрација
- набљудување
- истражување
- графичко и нумеричко пресметување

Како замена за реалните експерименти се користат симулации и видеоклипови.

Модуларна единица 3 : ДИНАМИКА (32 часа)				
Ред. број	Резултати од учење	Содржини и поими	Активности и методи	Критериуми на оценување*
1	<p>Ученикот/ученичка та ќе биде способен/а да:</p> <p>решава едноставни проблеми со користење на Њутновите закони и Законот за запазување на импулсот.</p>	<p><b>Содржини</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ќутнови закони</li> <li>- Импулс на тело и импулс на сила</li> <li>- Закон за запазување на импулсот</li> </ul> <p><b>Поими</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- маса</li> <li>- забрзување</li> <li>- инертност</li> <li>- брзина</li> <li>- сила</li> <li>- импулс на тело</li> </ul>	<p><b>Активности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дискусија и потсетување на поимот маса како мерка за инерција.</li> <li>• Демонстрирање зависност на забрзувањето од масата на телото</li> <li>• Истражување еластичен судир преку компјутерска симулација и утврдување на законот за запазување на импулсот:</li> </ul> <p><a href="https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=mech_pruzna&amp;l=hr">https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=mech_pruzna&amp;l=hr</a></p> <p>Апликација за Windows</p> <p><a href="https://ophysics.com/e2.html">https://ophysics.com/e2.html</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Анализирање на Првиот Ќутнов закон со компјутерска симулација:</li> </ul> <p><a href="https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=mech_newton1&amp;l=hr">https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=mech_newton1&amp;l=hr</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Истражување зависност на забрзувањето од: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ силата при константна маса,</li> <li>➢ масата при константна сила.</li> </ul> </li> </ul> <p><a href="https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=mech_newton2&amp;l=hr">https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=mech_newton2&amp;l=hr</a></p> <p>Апликација за Windows</p> <p><a href="https://ophysics.com/f1.html">https://ophysics.com/f1.html</a></p>	<p>Ученикот/ученичката може да:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1 ја идентификува силата како векторска физичка величина.</li> <li>1.2 ја толкува силата како причина за промена на брзината</li> <li>1.3 ги применува Ќутновите закони.</li> <li>1.4 користи импулс на тело како производ од масата и брзината на телото.</li> <li>1.5 ја дефинира силата како брзина на промена на импулсот.</li> <li>1.6 го применува Законот за запазување на импулсот при решавање едноставни проблеми, вклучувајќи ги и еластичните и нееластичните заемодејствства меѓу телата во една и две димензии.</li> </ul>

\* Внесени се стандарди/индикатори за постигнување на резултатите од учењето врз основа на кои се определуваат критериумите за оценување.

- I Џутнов закон
- II Џутнов закон
- III Џутнов закон
- еластичен судир на тела
- Закон за запазување на импулс

- Изведување на равенка за сила и објаснување на векторскиот карактер на силата и забрзувањето на телото

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

- Изведување на равенката за сила изразена преку промената на импулсот

$$\begin{aligned}\vec{F} &= m \frac{\overrightarrow{\Delta v}}{\Delta t} = m \frac{\overrightarrow{v_2} - \overrightarrow{v_1}}{\Delta t} = \frac{m \overrightarrow{v_2} - m \overrightarrow{v_1}}{\Delta t} = \\ &\frac{\overrightarrow{p_2} - \overrightarrow{p_1}}{\Delta t} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t}\end{aligned}$$

- Демонстрирање или анализирање компјутерска симулација за Третиот Џутнов закон со употреба на два динамометри:

[https://www.vascak.cz/data/android/physicsatchool/templateimg.php?s=mech\\_newton3&l=hr](https://www.vascak.cz/data/android/physicsatchool/templateimg.php?s=mech_newton3&l=hr)

- Решавањенумерички задачи.

#### Методи:

- дискусија
- истражување
- набљудување
- анализа
- демонстрација

			<ul style="list-style-type: none"> <li>нумеричко пресметувања</li> </ul> <p>Како замена за реалните експерименти се користат симулации и видеоклипови.</p>	
2	решава едноставни проблеми со користење на Њутновите закони во гравитационото поле на Земјата.	<b>Содржини</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ќутнов закон за гравитација</li> <li>- Центар на маса</li> <li>- Тежината во инерцијални и неинерцијални референтни системи. Бестежинска состојба на телата</li> <li>- Сила на триење</li> <li>- Центрипетална сила</li> </ul> <p><b>Поими:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- физичко поле</li> <li>- гравитационо поле</li> <li>- Ќутнов закон за гравитација</li> <li>- гравитациона константа</li> <li>- јачина на</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дискутирање на поимот физичко поле како посебна форма на постоење на материјата</li> <li>Дискутирање и давање примери кои потврдуваат постоењето на гравитационото поле</li> <li>Дискутирање за гравитационото поле на Земјата и Ќутновиот закон за гравитација со објаснување на значење на секоја физичка величина која е дел од неа.</li> </ul> $F = \gamma \frac{m_1 m_2}{r^2} = m_1 \cdot g$ $g = \gamma \frac{m_2}{r^2} = \gamma \frac{M_z}{R_z^2}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>Истражување зависност на гравитационата сила од масата на телата и растојанието помеѓу нив преку компјутерски симулација:</li> </ul> <p><a href="https://www.vascak.cz/data/android/physicsatchool/templateimg.php?s=gp_newton_zakon&amp;l=hr">https://www.vascak.cz/data/android/physicsatchool/templateimg.php?s=gp_newton_zakon&amp;l=hr</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Решавањенумерички задачи и усвојување на поимот јачина на гравитационо поле</li> </ul> $\vec{G} = \frac{\vec{F}_g}{m} \text{ или } G = \frac{F_g}{m} = \gamma \frac{m_0}{r^2}$	<p><b>Ученикот/ученичката може да:</b></p> <p>2.1 ја дефинира гравитационата сила како заемодејство меѓу телата со маса.</p> <p>2.2 го исказува Ќутновиот закон за гравитација</p> <p>2.3 толкува јачина на гравитационо поле како сила со која полето дејствува на единица маса</p> <p>2.4 го изразува Земјиното забрзување преку Ќутновиот закон за гравитација.</p> <p>2.5 дефинира центар на маса.</p> <p>2.6 ја поврзува тежината на телото со гравитационата сила.</p> <p>2.7 пресметува тежина на тело во инерцијални и неинерцијални референтни системи.</p> <p>2.8 пресметува сила на триење при познат коефициент на триење и маса на телото во различни ситуации.</p> <p>2.9 решава проблеми при движење на тело по хоризонтална и наведена</p>

	<p>гравитационо поле</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- тежина</li> <li>- бестежинска состојба</li> <li>- сила на триенje</li> <li>- центар на маса</li> <li>- центрипетална сила</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Анализирање зависност на јачината на гравитационото поле и забрзувањето од радиусот и масата на планетата со користење на видеоклип:</li> </ul> <p><a href="https://www.vascak.cz/data/android/physicsatchool/templateimg.php?s=gp_intenzita&amp;l=hr">https://www.vascak.cz/data/android/physicsatchool/templateimg.php?s=gp_intenzita&amp;l=hr</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Експериментално определување на центарот на масата, користејќи различни рамни форми започнувајќи со стандардните форми (круг, квадрат итн.) а потоа и со „не-стандардни“ форми како исечок од тврд картон од мапа на држава и др.</li> <li>• Демонстрирање на тежината како сила која дејствува на подлогата врз која е поставено или прикачено телото, а е последица на дејството на Земјината тежа.</li> <li>• Анализирање на компјутерска симулација или видеоклип во кој се гледа промена на тежината на тело во лифт што се движи со некое забрзување вертикално нагоре, надолу и при слободно паѓање.</li> <li>• Нумеричко пресметување на тежината на тело во разни ситуации.</li> <li>• Истражување на силата на триенje со помош на PhET симулација (PhET Forces and Motion (Сили и движење)):</li> </ul> <p><a href="https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-">https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-</a></p>	<p>рамнина во гравитационо поле на Земјата.</p> <p>2.10 ја дефинира центрипеталната сила како причина за промена на правецот на брзината - центрипетално забрзување.</p> <p>2.11 ги поврзува гравитационата сила, еластичната сила и силата на триенje со центрипеталната сила.</p>
--	--	--	---

- [and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics\\_en.html](https://www.vascak.cz/data/android/physicsatchool/templateimg.php?s=forces-and-motion-basics_en.html)
- Нумеричко пресметување на сила на триенje.
  - Анализирање компјутерска симулација на движење на тело по наведена рамнина со можност за промена на земјиното забрзување и компонентите на гравитационата сила, силата на триенje и отпорот на воздухот [https://www.vascak.cz/data/android/physicsatchool/templateimg.php?s=mech\\_rovina&l=hr](https://www.vascak.cz/data/android/physicsatchool/templateimg.php?s=mech_rovina&l=hr)
  - Решавање нумерички задачи за определување на резултантна сила или забрзување на тело кое се движи по хоризонтална и наведена рамнина во гравитационо поле.
  - Анализирање на компјутерска ситуација (Нјутнов топ): [https://www.vascak.cz/data/android/physicsatchool/templateimg.php?s=gp\\_kosmicke\\_rychlosti&l=hr](https://www.vascak.cz/data/android/physicsatchool/templateimg.php?s=gp_kosmicke_rychlosti&l=hr)
  - Дискутирање и поврзување на центрипеталната сила со гравитационата сила, силата на триенje и еластичната сила.

#### Методи:

- дискусија
- научно истражување
- нумеричко пресметување

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• анализа</li> <li>• демонстрација</li> </ul> <p>Како замена за реалните експерименти се користат симулации и видеоклипови.</p>	
3	ги толкува причините за завртување на телото под дејство на спрег од сили како и условите за рамнотежа на телото.	<b>Содржини:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Момент на сила и момент на спрег од сили</li> <li>- Услови за рамнотежа на тврдо тело</li> </ul> <b>Поими</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- момент на сила</li> <li>- момент на спрег од сили</li> <li>- принцип на момент од сили</li> <li>- рамнотежа на систем</li> </ul>	<b>Активности:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дискутирање за момент на сила и момент на спрег од сили.</li> <li>• Нумерички пресметувања на момент на сила и момент на спрег од сили</li> <li>• Истражување на условите за рамнотежа кај двокрак лост преку реален експеримент како и преку компјутерски симулации:</li> </ul> <p><a href="https://www.vascak.cz/data/android/physicsatchool/templateimg.php?s=mech_paka&amp;l=hr">https://www.vascak.cz/data/android/physicsatchool/templateimg.php?s=mech_paka&amp;l=hr</a></p> <p><a href="https://phet.colorado.edu/sims/html/balancing-act/latest/balancing-act_en.html">https://phet.colorado.edu/sims/html/balancing-act/latest/balancing-act_en.html</a></p> <p><b>Методи:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• дискусија</li> <li>• истражување</li> <li>• нумеричко пресметување</li> </ul> <p>Како замена за реалните експерименти се користат симулации и видеоклипови.</p>	<b>Ученикот/ученичката може да:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1 го дефинира моментот на сила.</li> <li>3.2 пресметува момент на сила.</li> <li>3.3 објаснува дека спрегот од сили е пар од сили кои имаат тенденција да предизвикаат ротација.</li> <li>3.4 пресметува момент на спрег од сили.</li> <li>3.5 го применува принципот на моменти на сила во ситуации од неговата околина.</li> <li>3.6 ги применува условите за рамнотежа на системот.</li> </ul>

4	<p>ги поврзе работата и енергетските трансформации со ефикасноста на разни системи во околината.</p>	<p><b>Содржини</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Работа и моќност</li> <li>- Кинетичка и потенцијална енергија</li> <li>- Поврзаност меѓу работата и промената на енергијата при слободно паѓање и вертикален истрел</li> <li>- Трансформација и искористеност на енергијата во разни системи</li> </ul> <p><b>Поими</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Работа</li> <li>- Моќност</li> <li>- Енергија</li> <li>- ефикасност на систем</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дискутирање за механичка работа и нејзината зависност од силата.</li> <li>• Дискутирање за моќност.</li> <li>• Решавање нумерички задачи за извршена работа кога силата и поместувањето зафаќаат различни агли.</li> <li>• Решавање нумерички задачи од моќност.</li> <li>• Дискутирање и изведување на равенката за кинетичка енергија.</li> <li>• Дискутирање за потенцијална енергија.</li> <li>• Анализирање на Законот за запазување на вкупната механичка енергија и решава нумерички задачи.</li> <li>• Проверка на законот за запазување на механичка енергија преку изведување на реални експерименти или преку анализа на компјутерски симулации.</li> </ul> <p>(На Галилеева рамнина се подигнува дадено тело на известна висина овозможувајќи му одредена потенцијална енергија и можност да се движи по истата и анализа на моментите на претворба на потенцијалната во кинетичка енергија и обратно – реално или на компјутерска симулација, менувајќи висина на подигнување, потоа овозможување присуство на сили на триенje, или без нив )</p> <p><a href="https://www.vascak.cz/data/android/physicsatchool/templateimg.php?s=mech_zze&amp;l=hr">https://www.vascak.cz/data/android/physicsatchool/templateimg.php?s=mech_zze&amp;l=hr</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Аналитички изведува одредена величина од соодветните равенки за:</li> </ul> <p>потенцијална енергија на еластична пружина</p> $E_p = \frac{1}{2} kx^2,$	<p><b>Ученикот/ученичката може да:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1 дефинира работата како производ од силата и поместувањето.</li> <li>4.2. дефинира моќноста како работа направена по единица време и добива моќност како производ од силата и брзината.</li> <li>4.3 пресметува работа во различни ситуации.</li> <li>4.4 решава проблеми со користење на равенките за моќност.</li> <li>4.5 изведува равенка за кинетичка енергија со користење на равенката на движење со средна брзина.</li> <li>4.6 прави разлика меѓу гравитациони потенцијална енергија и еластична потенцијална енергија.</li> <li>4.7 ја користи врската помеѓу силата и потенцијалната енергија во хомогено поле за решавање проблеми.</li> <li>4.8 ја открива врската меѓу работата на Земјината тежа и промената на потенцијалната и кинетичката енергија при слободно паѓање и вертикален истрел.</li> <li>4.9 дискутира за загубата на</li> </ol>
---	--	---	---	---

кинетичка енергина тело што се движи со одредена брзина

$$E_k = \frac{mv^2}{2}$$

и гравитациона потенцијална енергија.

$$E = mgH$$

- Решавање нумерички задачи .
- Дискусија за полезност или ефикасност на систем.

#### Методи:

- дискусија
- нумеричко пресметување
- анализа

Како замена за реалните експерименти се користат симулации и видеоклипови.

енергијата во даден отворен систем и нејзината трансформацијата во различни системи.

4.10 ја толкува полезноста или ефикасноста на системот како однос од полезно искористена енергија од системот и внесена енергија во системот.

4.11 го користи концептот за ефикасност при решавање на проблеми.

Модуларна единица 4: ОСЦИЛАЦИИ И БРАНОВИ (18 часа)				
Ред. број	Резултати од учење	Содржини и поими	Активности и методи	Критериуми на оценување*
1	Ученикот/ученичката ќе биде способен/а да: го применува хармониското осцилаторно движење при објаснување на други физички појави. .	<b>Содржини</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Хармониско осцилаторно движење</li> <li>- Карактеристични величини и равенка на хармониско осцилаторно движење</li> <li>- Равенка за брзина, забрзување и сила на хармониско осцилатопрно движење.</li> <li>- Енергија на хармониски осцилатор</li> <li>- Сложување на осцилации</li> </ul> <b>Поими</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- периодично движење</li> <li>- осцилаторно</li> </ul>	<b>Активности</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дискусија и повторување на хармониско осцилаторно движење.</li> <li>• Демонстрирање и анализирање на осцилаторното движење преку проекција на кружно движење на топче поставено на кружна платформа врз еcran.</li> <li>• Симулација на проекција на кружно движење и проучување на хармониско осцилаторно движење:</li> </ul> <p><a href="https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=kv_pohyb_po_kruznicidel=hr">https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=kv_pohyb_po_kruznicidel=hr</a></p> <p>Windows симулација:</p> <p><a href="https://ophysics.com/w0.html">https://ophysics.com/w0.html</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Демонстрирање и анализирање на движења на осцилаторни системи пружина-тело и тело обесено на конец.</li> <li>• Симулација за придушени осцилации:</li> </ul> <p><a href="https://www.vascak.cz/data/android/physicsat">https://www.vascak.cz/data/android/physicsat</a></p>	<b>Ученикот/ученичката може да:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 прави разлика помеѓу слободни (придушени) и присилени осцилации.</li> <li>1.2 дефинира хармониско осцилаторно движење .</li> <li>1.3 толкува експериментално и графички хармониско осцилаторно движење.</li> <li>1.4 користи научна терминологија елонгација, амплитуда, период, фреквенција, кружна фреквенција, фаза и фазна разлика за објаснување на осцилација.</li> <li>1.5 го изразува периодот преку линиска и кружна фреквенција.</li> <li>1.6 ги толкува равенките на хармониско осцилаторно движење, брзина, забрзување и сила.</li> <li>1.7 решава проблеми со користење на равенките на хармониско осцилаторно движење, брзина, забрзување и сила.</li> <li>1.8 пресметува енергија и претварање на кинетичка и потенцијална енергија на хармониски</li> </ol>

\* Внесени се стандарди/индикатори за постигнување на резултатите од учењето врз основа на кои се определуваат критериумите за оценување.

	<p>движење</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- хармониско осцилаторно движење</li> <li>- повратна сила</li> <li>- фреквенција</li> <li>- период</li> <li>- брзина</li> <li>- забрзување</li> <li>- фаза</li> <li>- фазна разлика</li> <li>- сила</li> <li>- елонгација</li> <li>- амплитуда</li> </ul>	<p><a href="https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=kv_tlumene_kmitani&amp;l=hr">school/templateimg.php?s=kv_tlumene_kmitani&amp;l=hr</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дискусија за хармониско осцилаторно движење и физичките величини кои го карактеризираат.</li> <li>• Илустрирање на силите кај осцилаторни системи кои вращат хармониско осцилаторно движење.</li> <li>• Симулација на математичко нишало: <a href="https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=kv_kyvadlo&amp;l=hr">https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=kv_kyvadlo&amp;l=hr</a></li> </ul> <p>Windows симулација: <a href="https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_en.html">https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_en.html</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Анализирање на осцилации на две математички нишала или компјутерска симулација за дефинирање на поимот фаза, како временска карактеристика на хармониското осцилаторно движење.</li> <li>• Симулација за демонстрирање на фаза кај хармониско осцилаторно движење: <a href="https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=kv_faze_kmitaveho_pohybu&amp;l=hr">https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=kv_faze_kmitaveho_pohybu&amp;l=hr</a></li> <li>• Нумерички пресметувања со користење на равенките на хармониско осцилаторно движење, брзина, забрзување и сила.</li> </ul>	<p>осцилатор.</p> <p>1.9 илустрира сложување на осцилации.</p>
--	---	--	--

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Графичко претставување на хармониското осцилаторно движење со користење на синусната функција.</li><li>• Графичко претставување на брзината, забрзувањето и силата кај хармониско осцилаторно движење со користење на синусна и косинусна функција.</li><li>• Отчитување на вредностите на елонгација, амплитуда, фреквенција, фаза и период од дадена равенка или график.</li><li>• Отчитување на вредности дадени со равенка или график.</li><li>• Дискутирање за трансформација на енергијата кај хармониско осцилаторно движење.</li><li>• Графичко претставување на сложување на осцилации.</li><li>• Компјутерски симулации за хармониско осцилаторно движење:<br/><a href="https://www.vascak.cz/data/android/physicsatchool/templateimg.php?s=kv_harmonicke_kmitani&amp;l=hr">https://www.vascak.cz/data/android/physicsatchool/templateimg.php?s=kv_harmonicke_kmitani&amp;l=hr</a><br/><a href="https://www.vascak.cz/data/android/physicsatchool/templateimg.php?s=kv_pruzina&amp;l=hr">https://www.vascak.cz/data/android/physicsatchool/templateimg.php?s=kv_pruzina&amp;l=hr</a></li></ul> <p><b>Методи:</b></p> |  |
|--|--|--|--|

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• дискусија</li> <li>• демонстрација</li> <li>• графичко и нумеричко претставување податоци</li> <li>• нумеричко пресметување</li> <li>• илустрација</li> <li>• анализа</li> </ul> <p>Како замена за реалните експерименти се користат симулации и видеоклипови.</p>	
2	го јаснува процесот на пренесување и прераспределба на енергијата на брановите.	<b>Содржини</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Бранови појави</li> <li>- Равенка на рамен бран</li> <li>- Интензитет на бран</li> <li>- Хајгенс –Френелов принцип</li> <li>- Суперпозиција на бранови</li> </ul>	<b>Активности:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дискутирање и повторување на знаењата за бран и неговите карактеристики.</li> <li>• Демонстрирање и анализирање на процесот на пренесување на осцилации од честица на честица кај трансферзални и лонгитудинални бранови</li> <li>• Наблудување механички бран на јаже.</li> <li>• Симулација за трансферзални и лонгитудинални бранови:  <a href="https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=kv_vlnostroj&amp;l=hr">https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=kv_vlnostroj&amp;l=hr</a> </li> </ul>	<b>Ученикот/ученичката може да:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 објаснува бранов процес со користење на научна терминологија амплитуда, период, фреквенција, брзина, бранова должина, фаза и фазна разлика.</li> <li>2.2 изведува равенка на рамен бран.</li> <li>2.3 решава проблеми со користење на равенката на бран.</li> <li>2.4 го објаснува процесот на пренесување на енергија со бран .</li> <li>2.5 дефинира интензитет на бранот и негова зависност од амплитудата.</li> <li>2.6 толкува бранов фронт и Хајгенс-Френелов принцип.</li> <li>2.7 објаснува принцип на</li> </ul>

	<p>- Стоен бран</p> <p><b>Поими</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- бран</li> <li>- амплитуда</li> <li>- фреквенција</li> <li>- брзина</li> <li>- фаза</li> <li>- фазна разлика</li> <li>- бранова должина</li> <li>- равенка на бран</li> <li>- кохерентни бранови</li> <li>- суперпозиција</li> <li>- бранов фронт</li> <li>- интензитет</li> <li>- енергија</li> <li>- стоен бран</li> </ul>	<p><a href="https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=kv_vln_eni&amp;l=hr">https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=kv_vln_eni&amp;l=hr</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Симулација за одбивање на бранови на јаже:</li> </ul> <p><a href="https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=kv_odoraz_na_konci&amp;l=hr">https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=kv_odoraz_na_konci&amp;l=hr</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Графичко претставување на бран и нумеричко изведување на равенката на рамен бран.</li> <li>• Решавање нумерички задачи со користење на равенката на рамен бран.</li> <li>• Дискутирање за процесот на пренесување на енергијата со бран.</li> <li>• Дискутирање и дефинирање на интензитет на бранот.</li> <li>• Симулација за Хајгенс-Френелов принцип:</li> </ul> <p><a href="https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=kv_hugens&amp;l=hr">https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=kv_hugens&amp;l=hr</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дискутирање и анализирање на принципот на суперпозиција на бранови.</li> </ul>	<p>суперпозиција на бранови при едноставни апликации.</p> <p>2.8 демонстрира стојни бранови со користење на микробранови, бранови на жица и воздушни столбови.</p> <p>2.9 објаснува графички формирање на стоен бран, јазли и мевови.</p>
--	--	--	---


- Дискутирање и графичко претставување на стоен бран, јазли и мевови.
- Истражување на условите на осцилирање на воздушен столб и формирање на стоен бран кај музички инструменти
- Симулација за стоен бран:  
[https://www.vascak.cz/data/android/physicsschool/templateimg.php?s=kv\\_stojate\\_vlneni&l=hr](https://www.vascak.cz/data/android/physicsschool/templateimg.php?s=kv_stojate_vlneni&l=hr)

**Методи:**

- дискусија
- демонстрација
- набљудување
- анализа
- илустрација
- графичко претставување податоци
- истражување
- нумеричко пресметување

Како замена за реалните експерименти се користат симулации и видеоклипови.

Оценување на постигањата на учениците	<p>Во текот на наставата редовно се следат и вреднуваат постигањата на учениците, се прибираат докази за нивните активности, мотивираноста за учење, соработката со другите и сл. (формативно оценување), со цел да се воспостават врските помеѓу учењето, поучувањето и оценувањето. Следењето на постигањата на учениците е составен дел на планирањето на наставата и на учењето.</p> <p>Оценувањето треба да се базира врз користење на повеќе различни методи за да се намалуваат слабостите и за да се земаат предвид различните стилови и предиспозиции за учење на учениците. Притоа, проверувајќи го напредокот во постигањата на учениците, наставникот да ги насочува учениците кон поставените цели на наставата.</p> <p>Оценувањето треба да биде праведно, т.е. да се спроведува непристрасно, како при вреднувањето на постигањата, така и при интерпретацијата и користењето на резултатите.</p> <p>Оценувањето треба да се врши транспарентно, што подразбира дека учениците треба точно да знаат кои се целите на наставата, кои се очекуваните постигања и како тие постигања ќе се оценуваат. Тоа значи дека учениците треба да знаат зошто и што треба да научат и што, како и кога ќе се оценува.</p> <p>Учениците и родителите континуирано треба да имаат увид во оценувањето.</p> <p>Начини на проверување и оценување:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- усни одговори на прашања поставени од наставникот или од ученици, разговор меѓу наставникот и учениците и разговор меѓу учениците;</li> <li>- реализација на научноистражувачките активности (набљудување, предвидување, собирање податоци и објекти, мерења, запишување и прикажување на резултатите, презентирање);</li> <li>- практична изведба на научноистражувачките активности;</li> <li>- работа во група.</li> </ul> <p>Други средства и постапки за следење и оценување:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разговор-дијалог наставник-ученик;</li> <li>- контролни листови, тестови на знаења;</li> <li>- домашни работи;</li> <li>- чек листи.</li> </ul> <p>Постигањата на учениците се оценуваат бројчано.</p>
Литература и други извори	Учебник и прирачници одобрени од Министерството за образование и наука и други извори на учење.

Почеток на имплементација на наставната програма	Учебна 2021/2022 година
Институција/ носител на програмата	Биро за развој на образованието (БРО)
Потпис и датум на донесување на наставната програма	бр. <u>13-1378/9</u> <u>04-10-2019</u> година
Датум на ревизија	

МИНИСТЕР,  
Dr. Arbër Ademi